

## Родос - чартер програма од Солун со автобуски трансфер Скопје-аеродром Солун

Островот Родос припаѓа на источната група на Додеканези. Тој е најголемиот остров од оваа група, со повољна клима и рекордер во бројот на сончеви денови - 330 во текот на годината. Сето тоа, во комбинација со некои од најубавите плажи во Грција и бројни историски знаменитости го прават идеално место за одмор во текот на целата година.

### СРЕДА 17 ЈУНИ 2020

Организиран превоз на групата во 06:00 часот од пред Њу Вејс оф травел. По завршување на граничните формалности, продолжуваме кон аеродромот во Солун. Лет за Родос во 14:05 (локално време). Пристигнување на Родос во 15:10. Организиран трансфер до хотелот во Фалираки. Сместување . Вечера . Ноќевање.

### 18 ЈУНИ 2020 -25 ЈУНИ 2020

Појадок. Време за уживање во прекрасното тиркизно море и песочна плажа во Фалираки. Можност за организирање на факултативни екскурзии ( посета на Мармарис, Турција , посета на градот Родос, Филеримос (долината на пеперутките) , крстарење по три плажи во регионот со и без ручек..)

### ПЕТОК 26 ЈУНИ 2020

Организиран превоз на групата во 12:00 часот од хотелот во Фалираки. Лет за Солун во 15:45 (локално време). Пристигнување во Солун во 16:55. Организиран трансфер до Скопје.....

**ЦЕНА : 395 ЕУР за возрасен      311 ЕУР за дете ( 2-12 год)**

#### Цената вклучува:

- Организиран превоз Скопје-аеродром Солун-Скопје со бус
- Повратен авио билет Солун-Родос-Солун со 8 кг рачен багаж
- Трансфер аеродром Родос-хотел Фалираки Беј(повратен)
- 9 полупансиони во хотел Фалираки Беј

#### Цената не вклучува:

- доплати за чекиран багаж
- аеродромски такси 99 ЕУР
- факултативни излети, разгледи, екскурзии

#### Општи напомени:

Организатор на аранжманот е Т.А. Њу Вејс оф Травел

Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд;

За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 12 патника;

За ова патување мора да имате пасош кој има важност од минимум 90 дена по завршувањето на аранжманот,

Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот;

Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот;

Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите;

За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата; Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата; Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пример: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и слично.

**За оваа програма важат општите услови за патување на СКТМ и Т.А.Њу Вејс оф Травел**

